


 СЕ НАОЃАТЕ НА: [Дома](#) » [Вести](#) » [ЗНМ: Извештајот на Стејт Депарментот ги потврдува наодите за прекршувања на правата на новинарите](#)


ЗНМ: Извештајот на Стејт Депарментот ги потврдува наодите за прекршувања на правата на новинарите

14/04/2022 - 16:06


ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

И оваа година во делот за медиумите и слободата на изразување на Стејт Депарментот, Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) шест пати се референцира како организација која останува и понатаму ка кредибилен партнер која ги следи прекршувањата на правата на новинарите и медиумските работници во Македонија. Овој извештај ги потврдува наодите на ЗНМ поврзани со слободата на изразување и правата на новинарите, па од Здружението велат дека тој треба да биде сериозно земен во предвид од носителите на одлуките во земјата како и од страна на правосудните органи, а со цел овозможување системска заштита на медиумските работници.

„Во извештајот за 2021 година се вели дека земјата постигнала напредок во почитувањето на слободата на медиумите и слободата на изразување во земјава. Сепак, Стејт Депарментот констатира дека сè уште постојат проблеми што се провлекуваат од минатите години, како што е насилството и заплашувањето на новинари како и дека одговорот од страна на властите во земјава за заштитата на новинарите и медиумските работници е бавен и неефикасен“, велат од ЗНМ.

Во извештајот се нотирани речиси сите посериозни напади врз новинари за последните две години и истакнат е проблемот со неказнивост за насилствата врз новинарите, нешто за кое ЗНМ честопати алармираше во јавноста во изминатиот период. Покрај ова, во извештајот нотирано е и дека во изминатата година одговорот на органите за спроведување на законот и судските власти на случаите на насилство и заплашување на новинарите беше бавен и неефикасен.

„Понатаму во извештајот се вели дека во декември 2020 година, Граѓанскиот суд во Скопје отфрлил неколку тужби за граѓански обештетување поднесени од група новинари и медиумски работници во април 2020 година, во кои тие барале финансиски надоместок од државата за прекршување на нивното право на слобода на говор во врска со случајот на 27ми април 2017 со настаните во парламентот. Извештајот нотира дека Судот ги отфрлил тужбите на новинарите Душица Мрѓа и Наташа Стојановска поради



ПОПУЛАРНО



Герила акција - Низ Скопје поставени најчестите дезинформации со поука



Снимена мечка како трча низ битолската населба Буковски Ливади



Новинарка на СДК.мк повикана во полиција за објавен текст


Младите ја доживуваат состојбата во земјата како „криза, катастрофа и хаос“



Филхармонија со „Реквием за војната“ ја затвора концертната сезона

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE



17/05/2022

Снимена мечка како трча низ битолската населба Буковски Ливади



17/05/2022

Младите во Србија можат да се пријават за државна помош од 100 евра

недостиг на докази. На 15ти април, Европската федерација на новинари се приклучи на нејзината членка ЗНМ, во барањето за оспорување на пресудата на судот од 2020 година со која се отфрла тужбата на поранешниот новинар Горан Трпеноски. Двете организации тврдеа дека пресудата ги прекршува европските правни стандарди за слободата на печатот и апелираа до судот да ја ревидира. Заклучно со 27 август, трите предмети беа во фаза на разгледување пред скопскиот Апелационен суд, а поврзаните тужби од четворица други новинари беа во тек пред Граѓанскиот суд во Скопје², соопштува ЗНМ.

Од таму посочуваат дека во извештајот исто така е наведено дека во текот на годината имало случаи на физичко насилство, наводни закани и малтретирање на новинари. Заклучно со 27ми август, ЗНМ регистрирал два случаи на напади врз новинари. Едниот бил физички напад врз снимател на државната новинска агенција МИА од демонстрантите кои учествувале на протестот на 26ти февруари против судските пресуди во судскиот процес „Монструм“. Другиот случај се однесува на повторени закани за смрт и силување од страна на лице идентификувано како Арбен Ёсати на Фејсбук во март против неколку локални новинари од Тетово.

Извештајот појаснува дека по барање на ЗНМ, полицијата поднела кривична пријава против лицето за закана со насилство и од 27ми август предметот беше во постапка пред Јавното обвинителство. До ЗНМ пристигнале дополнителни 20 поплаки од новинари поврзани со навреди добиени додека биле на должност, несоодветно однесување на функционери од централна и локална власт или членови на политички партии, како и недостаток на институционална транспарентност.


„Извештајот ја потврдува статистиката дека заклучно со 20 септември, Јавното обвинителство Скопје разгледало осум кривични пријави во кои се наведува дека однесувањето е криминализирано како 'ширење расистички и/или ксенофобични материјали преку компјутерски систем' според кривичниот законик. Обвинителите отфрлиле три од случаите и наредиле дополнителни истраги за преостанатите пет“, соопштува ЗНМ.



0

0

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА



17/05/2022



Снимена мечка како трча низ битолската населба Буковски Ливади



17/05/2022



Младите во Србија можат да се пријават за државна помош од 100 евра



17/05/2022



Секој трет Германец се плаши дека ќе мора да го промени начинот на живот поради брзиот раст на цените



17/05/2022



Предавања во мај и јуни во склоп на „MAGDA Game Dev 1UP“



17/05/2022



Изложба „Времплов“ во Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС



16/05/2022



МВР: Го испитуваме постапувањето на полицајците, нема поднесок од МВР против новинарката Делевска



17/05/2022

Секој трет Германец се плаши дека ќе мора да го промени начинот на живот поради брзиот раст на цените



17/05/2022


Предавања во мај и јуни во склоп на „MAGDA Game Dev 1UP“



17/05/2022

Изложба „Времплов“ во Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС

РАДИО МОФ НА FACEBOOK



РАДИО МОФ НА TWITTER

Tweets by @RadioMOF

Радио МОФ Retweeted

 **besniot.vitez**
@BesniotVitez

Утре во 18 часот нова епизода од 7 сезона од хип хоп манија а во него Big run capital punishment + промоција на новата песна на моите другари Лд Пистолеро и Дј Гоце САФ спиј малечка хип хоп манија на радио МОФ

1h


 **Радио МОФ**
@RadioMOF

Организаторот вели дека наменета е за сите кои професионално работат на развивање на дигитални игри, но и за тие кои би сакале да ја насочат својата кариера во овој правец radiomof.mk/predavanja-vo-...

[Embed](#) [View on Twitter](#)

РАДИО МОФ НА INSTAGRAM

radiomof



[За нас](#) · [Програма](#) · [Импресум](#) · [Контакт](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивните ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.